

ЛЕСНО е бидејќи социјалниот дијалог и доброто владеење може да профункционираат само ако тоа го сториме заедно!

ВО ФОКУС


ЛЕСНО

Проектот ЛЕСНО започна во ноември 2015 година. Преку овој проект заедно со граѓанските здруженија во општините каде се формираа ЛЕСС (Локални економски и социјални совети) треба да формираме агенди со кои ќе ги решаваме предизвиците на локално ниво. Социјалните предизвици се силно поврзани со предизвиците на стопанството. Општините и нивните вработени се нашите клучни партнери. Сите заедно и работниците и работодавачите, односно сите како граѓани, треба да создадеме амбиент и да придонесеме политиката да не е ексклузивно, туку да е вклучувачко право и предлозите и решенијата да ги бараме и наоѓаме заедно од локално до национално ниво. Активностите се спроведуваат во општините каде се формирани ЛЕСС: Град Скопје, Гази Баба, Прилеп, Битола, Ресен, Штип, Тетово, Гостивар и Струмица, но и во Куманово, Кавадарци и Охрид каде има иницијативи или практики на дијалог.

ЛЕСС треба да имаат

влијание врз политиките

ЛЕСС во основа се формирани како тела со советодавна улога и во нив



има претставници на работниците, работодавачите, граѓанските здруженија, образовните институции, центрите за вработување итн. Тие се значајно место кое граѓаните треба и мора да го користат за изразување на потребите, предизвиците и за застапување на барања и решенија. За тоа како функционира дијалогот и неговиот исход во Советите, направивме над 10 состаноци. Желбата и посветеноста на вработените во општините е за поздравување. Сепак јасно е дека има потреба од дополнителен труд за да видиме вистински вклучувачки и мотивиран импулс за дијалог и верба во него кај сите чинители. Во следните месеци истражувањето ќе биде објавено на веб страната на проектот.

Взаемна помош за поголемо влијание и поквалитетен живот во заедницата

Напорите за социјалниот дијалог на ниво на ЛЕСС да биде суштински жив и корисен, неопходно е да се градат капацитетите на граѓаните, работниците, работодавачите и државните службеници. Во текот на проектот ќе организираме обуки и работилници, ќе направиме мрежа за соработка и ќе се обидеме да ја вкорениме довербата. Ова е неопходно за да најдеме стратешки прашања за подобрување на политиките и квалитетот на животот во општините, чии жители и природа заедно со капиталот го диктираат темпото, квалитетот на животот, здравјето на луѓето и околината.



Проектот е финансиран од Европската Унија

